

Даночните олеснувања поуспешно ќе придонесат за нови инвестиции, за зголемување на капацитетите и за развојот на малото стопанство, а со самото тоа и намалување на невработеноста. Со тоа, ваквата реформа ќе ги деморализира субјектите кои ја создаваат сивата економија, со што се отвора вратата за полесно вработување нови работници, пред сè, на оние со високо образование.

**Н**амалување на сивата економија и помалку непријавени работници, поттикнување на домашните и на странските инвестиции и можен дополнителен прилив на пари во Буџетот се главните придобивки од намалувањето и од израмнувањето на персоналниот и данокот на добивка. Ваквата мерка, според економските експерти, поволно ќе влијае и врз заживувањето на севкупниот стопански амбиент во земјава.

Владата одлучи од наредната година да ги намали персоналниот и данокот на добивка на 12 отсто. На овој начин се израмнија двете давачки. Во моментот, државата зема 15 отсто од остварениот профит на фирмите, а за вработените компаниите ѝ плаќаат на државата 24, 18 и 15 отсто од основната плата на работниците.



**ДОПОЛНИТЕЛЕНИОТ ПРИЛИВ НА ПАРИ ВО БУЏЕТОТ ПОВОЛНО ЌЕ ВЛИЈАЕ И ВРЗ ЗАЖИВУВАЊЕТО НА СЕВКУПНИОТ СТОПАНСКИ АМБИЕНТ ВО МАКЕДОНИЈА, ПРЕМИЕРОТ НИКОЛА ГРУЕВСКИ**

# ПОМАЛИ ДАНОЦИ ЗА ПОВЕЌЕ РАБОТНИ МЕСТА

Покрај ова, даноците во 2008 година повторно ќе се намалат, на 10 отсто. Владата на РМ очекува Собранието да го прифати нејзиниот предлог за неоданачување на заработените пари, кои фирмите повторно ги инвестираат.

### СТОП ЗА СИВАТА ЕКОНОМИЈА

Поранешниот министер за финансии, а сегашен гувернер на Народна банка, Петар Гошев, смета дека оваа мерка може да ја намали сивата економија.

"Народна банка има задача да ја следи монетарната политика во земјава и тоа ќе продолжи да го прави и по намалувањето на даноците. Инаку, сметам дека е добро ако во земјава има услови за намалување на даноците. Би дејќи, секогаш кога даноците се помали, тогаш се намалуваат и причините за

наоѓање патишта како да се избегне плаќањето на даноците", смета Гошев.

Во оваа насока размислува и професорот на Економскиот факултет, академик Таки Фити.

"Со рамен данок многу е поедноставна наплатата на давачките. Со оваа мерка поефикасно се пребираат даноците. Сега, дури со помали даноци државата може да собере повеќе пари. Тоа се потврди во времето кога јас бев министер за финансии. Данокот на добивка од 30 отсто го намаливме на 15 проценти, а приливот на пари во буџетот по таа основа не се намали", објаснува академик Таки Фити.



Пишува: Арсен КОЛЕВСКИ

# ЦИЈА ВО ДАНОЧНАТА СФЕРА ПОЗДРАВЕНА ОД

Ваквата новина, според Фити, ќе ги стимулира сите домашни и странски инвеститори. Особено се очекува рамниот данок да го поттикне и вработувањето на високообразованите лица.

"Од идната година ќе ги нема повисоките даночни стапки кај персоналеот од 18 и од 24 отсто. Тие го дестимулираа вработувањето на лица со високо образование. Бидејќи тие имаа висока плата и фирмите за нив мораа да плаќаат повеќе", вели Фити.

Тој смета дека досега во Македонија евтната работна сила вештачки станувала скапа, со големите даночни оптоварувања и со лошиот сооднос меѓу бруто и нето платата. Фити додава дека рамниот данок има уште неколку предности кои се неопходни за Македонија.

"Со рамниот данок се поедноставува наплатата и се проширува даночната сфера, односно се отвора можност со помали даноци да се собираат повеќе средства", потенцира Фити.

Според пресметките на Владата, намалувањето и порамнувањето на даноците ќе предизвика намалување на буџетските средства за околу 12 милиони евра. Буџетската дупка ќе се покрива со намалувањата на одредени државни трошоци.

Исто така, Владата ги претстави и новите услови за фирмите кои ќе работат во слободните економски зони. Според оваа промена, првите десет години компаниите нема да плаќаат данок на добивка, а во период од пет години за државата ќе одвојуваат само половина од персоналниот данок.

Бидејќи со намалените даноци се очекува и зголемување на бројот на нови работници, ваквата иницијатива во крајна мерка ќе влијае и за зголемување на животниот стандард на граѓаните. Со новата даночна политика се стимулираат домашните и странските инвеститори да вложуваат во нови бизниси.

## ПОДДРШКА ОД СТОПАНСТВОТО

Владините активности во оваа насока веднаш најдоа и на широка поддршка од јавноста. Стопанска комора на Македонија ја оценува иницијативата



**РАМНИОТ ДАНОК КАКО СТИМУЛ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА НЕПРИЈАВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ**

како едно од позначајните исчекорувања кон создавањето стимулативен деловен амбиент за остварување на домашниот бизнис, како и за привлекување на странскиот за да вложува во македонската економија. Генералните, првични, согледувања на стручните служби на Комората укажуваат дека предложените даночни поволности ќе извршат сериозно влијание кон создавањето амбиент за економски просперитет, зголемување на вработеноста и животниот стандард на населението. Ваквата иницијатива на Владата ќе значи реализација на заложбите и на досегашните барања на деловната заедница за намалување на даночните оптоварувања. Особено затоа што во дел од предложените законски решенија се прифатени и конкретни предлози на Комората. Во Стопанска комора на Македонија почна сондирање на мислењето на нејзините членови, со цел да се изврши симулирање на законските решенија и согледување на влијанието и ефектот врз работењето на фирмите. Во тие рамки, Комората ќе го анимира и мислењето на странските инвеститори присутни во Македонија, кои се членки на Комората, а дејствуваат преку Советот на странски инвеститори. На тој начин ќе се обедини мислењето на домашните и на странските фирми.

Слични се и реакциите на Сојузот на

стопански комори на Македонија (ССК), кои во целост го поддржуваат предлогот на Владата за намалување на актуелните стапки на персоналниот данок на доход и данокот на добивка. Оваа одлука на Владата најде на огромна поддршка и поздравување од сите членки на ССК.

"Со преземањето на овие конкретни чекори, како и со предложените законски измени за даночно ослободување на реинвестираната добивка, јасно се дава акцент на развојната компонента на политиката за развој на МСП", вели Никола Ефтимов, извршен директор на ССК, додавајќи дека можеме да очекуваме и позитивна реакција и од странските инвеститори, кои долго време ги очекуваат конкретните реформи во даночниот ситем.

Воедно, во ССК нагласуваат дека креирањето на погодна инвестициона клима ќе се заокружи со спроведувањето и на реформите во судството, кои беа истакнати во програмата на Владата. На тој начин даночните олеснувања поупешно ќе придонесат за нови инвестиции, за зголемување на капацитетите и развојот на МСП, а со самото тоа и намалување на невработеноста. Со тоа ваквата реформа ќе ги деморализира субјектите кои ја создаваат сивата економија, која ќе биде сведена на маргините.

**ИСПРАТИ СМС** **КУПИ ГО ВИСТИНСКИОТ ПОДАРОК**

1. На 075 14 14 42 испрати СМС со содржина\*: **POD 075XXXXXX** каде што **XXXXXX** е бројот на твојата сакана личност.

2. Таа ќе добие анонимна порака со прашање - што би сакала да добие за подарок.

3. Почекај го нејзиниот одговор, а потоа „изненади“ ја со вистинскиот подарок!

**СМС ПОДАРОК** услугата чини 20 ДЕН. + 18% ДДВ  
\*со празно место, како во примерот

**ИСПРАТИ СМС НА**  
**075 14 14 42**  
20 ДЕН. + 18% ДДВ

**СОНОВНИК**

За толкување на твојот сон испрати СМС порака со следната содржина\*: **SON** помн  
Толкувањето го добиваш веднаш.

\*со празно место како во примерот